

20140070108

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија”, бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2014 година.

Член 2

(1) Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина (во натамошниот текст: Програма) се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина, во износ од 122.800.000,00 денари.

(2) Средствата од став (1) на овој член ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина.

Член 3

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 31.000.000,00 денари;

2. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 5.000.000,00 денари;

3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари;

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 8.000.000,00 денари;

5. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари;

6. Кофинансирање на Проект за јакнење на институционални капацитети на ЕЛС преку изработка на општински стратегии за животната средина и климатските промени во износ од 6.000.000,00 денари;

7. Кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина во износ од 23.000.000,00 денари;

8. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2013 год во износ од 30.000.000,00 денари и

9. Трошоци за спроведување на програмата во износ од 3.800.000,00 денари.

Член 5

(1) Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма врз основа на поднесена и одобрена апликација можат да се користат од следните субјекти:

1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од член 4 точка 1 на оваа програма;

2) Правни и физички лица можат да користат средства за намени од член 4 точки 3 и 4 на оваа програма;

3) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од член 4 точки 2, 3 и 4 на оваа програма и

4) Невладини организации формирани за заштита на животната средина можат да користат средства за намените од член 4 точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма.

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа програма е во согласност со Законот за контрола на државна помош.

(3) Средствата од членот 4, точка 6 на оваа програма ќе се реализираат со потпишување на Договор за кофинансирање.

Член 6

Со средствата од оваа програма можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен за:

1) Закуп на земјиште;

2) Закуп на постојни згради;

3) Трошоци направени пред 1 јануари 2014 година;

4) Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;

5) Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;

6) Општи и административни трошоци на апликантот;

7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции, и останати чисто финансиски трошоци;

8) Законските обврски, казни и пенали и

9) Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

Член 7

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

Член 8

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10647/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.